

HRP
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За увоз на рафиниран хондроитин сулфат, хијалуронска киселина, други хидролизирани производи од трскавица, хитосан, глюкозамин, сиршете, желатин од риба и аминокиселини наменети за исхрана на луѓето за увоз во Република Северна Македонија
/For imports of highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino acids intended for human consumption in the Republic of North Macedonia

Земја/Country		Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary Certificate to Republic of North Macedonia				
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a	
	Име /Name					
	Адреса /Address		I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority			
	Тел. /Tel.		I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority			
	I.5. Примач /Consignee		I.6.			
	Име /Name					
	Адреса /Address					
	Поштенски број /Postal code					
	Тел. /Tel.					
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8.		I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code
I.11. Место на потекло /Place of origin		Број на одобрение /Approval number		I.12.		
Име /Name						
Адреса /Address						
I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure				
I.15. Средства за транспорт /Means of transport		I.16. Влезен ВИМ на ГП во РСМ /Entry VIP in RNM				
Авион <input type="checkbox"/> /Aeroplane		Брод <input type="checkbox"/> /Ship	Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Railway wagon			
Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> /Road vehicle		Other <input type="checkbox"/> /Друго				
Идентификација /Identification		I.17.				
Документ на кој се повикува /Documentary references						
I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)				
				I.20. Количество /Quantity		
I.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна <input type="checkbox"/> /Ambient	Разладено <input type="checkbox"/> /Chilled	Смрзнато <input type="checkbox"/> /Frozen	I.22. Број на пакувања /Number of packages	
I.23. Идентификација на контејнеро/Број на плomba /Identification of container/Seal number		I.24. Вид на пакување /Type of packaging				
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for		Исхрана на луѓе <input type="checkbox"/> /Human consumption				
I.26.		I.27. За увоз или влез во РСМ /For import or admission into RNM <input type="checkbox"/>				
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities						
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Датум на производство (дд/мм/гггг) /Date production (dd/mm/yyyy)	Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment Производствен објект/ Manufacturing plant	Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight		

Земја/Country

За увоз на рафиниран хондроитин сулфат, хијалуронска киселина, други хидролизирани производи од
 'рскавица, хитосан, глюкозамин, сириште, желатин од риба и аминокиселини - HRP
 /For imports of highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan,
 glucosamine, rennet, isinglass and amino acids - HRP

Дел II: Сертифицирање Part II: Certification	II. Информација за здравствена состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификат /Certificate reference number	II.b.
	II.1 Потврда за здравствената исправност /Public health attestation Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознаен за релевантните одредби од Законот за безбедност на храната односно еквивалентните Регулации (ЕЗ) бр 178/2002, (ЕЗ) бр 854/2004 и (ЕЗ) бр 853/2004 и потврдувам дека рафинираните производи опишани погоре се произведени во согласност со тие услови, поточно дека: /I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of the Law on food safety and/or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 and certify that highly refined described above were produced in accordance with those requirements, in particular: <ul style="list-style-type: none"> - тие потекнуваат од објект(и) со имплементиран програм базиран на HACCP принципите во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентниот член 5 од Регулацијата (ЕЗ) бр 852/2004, /that they come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with the Law on food safety and/or equivalent article 5 of Regulation (EC) No 852/2004, - со нив е ракувано и доколку е потребно, тие се подготвени, запакувани и складирани во согласност со соодветните хигиенски услови пропишани со Законот за безбедност на храната односно еквивалентите Анекс II од Регулацијата (ЕЗ) Бр 852/2004; /that they have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004; - тие се во согласност со барањата од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентната Секција XVI од Annex III на Регулацијата (ЕЗ) Бр 853/2004; /that they comply with the requirements of the Book of Rules on specific requirements for food of animal origin and/or equivalent Section XVI of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; и/and - (*)/Доколку се аминокиселини, дека (*)/if amino acids, that <ul style="list-style-type: none"> (i) човечки влакна не биле користени во нивното производство; и /human hair was not used as a source for their manufacture; and (ii) тие ги исполнуваат условите од Правилникот за адитивите што се употребуваат во производството на храната односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр 1333/2008 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 2008 година за адитиви во храната] /they comply with the conditions of the Book of rules on food additives and/or equivalent Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives] 		
	Забелешки/Notes Дел I/Part I: <ul style="list-style-type: none"> - Рамка I.11: Место на потекло: име и адреса на објектот кој ги испраќа. /Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. - Рамка I.15: Регистарски број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Посебно треба да се информира во случај на истовар или претовар. /Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and reloading. - Рамка I.19: Користи го соодветниот хармонизиран систем (HS) на кодови на Светската Царинска Организација под глава 21.06.90; 29.22; 29.30; 29.32; 35.07; 35.03 или 39.13. /Box reference I.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code under the heading of 21.06.90; 29.22; 29.30; 29.32; 35.07; 35.03 or 39.13. - Точка I.20: се впишува вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. /Box reference I.20: indicate total gross weight and total net weight. - Рамка I.23: Идентификација на контејнер/број на пломба: само каде што е возможно. /Box reference I.23: Identification of container/seal number: only where applicable. Дел II/Part II: <ul style="list-style-type: none"> (*) Прецртај го непотребното. Delete as appropriate. - Печатот и потписот мора да биде во боја различна од бојата со која е испечатен образецот. /The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate. 		
	Официјален ветеринар /Official veterinarian		
	Име (со големи букви) /Name (in capitals):	Професија и титула /Qualification and title:	
	Дата/Date:	Потпис/Signature:	
	Печат/Stamp:		